

(2) Доколку барањето е целосно и доколку се утврди дека се исполнети пропишаните услови за организирање на воздухопловна манифестација, Агенцијата ја одобрува воздухопловната манифестација по доставен доказ за платен надоместок утврден со Тарифникот на Агенцијата.

Член 32

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за услови и начин на организирање на воздухопловни манифестации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/12 и 169/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 181/23).

Член 33

Овој правилник влегува во сила со денот на негово објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-1107/2
10 септември 2025 година
Скопје

Директор на Агенција
за цивилно
воздухопловство,
Драги Стојаноски, с.р.

3900.

Врз основа на член 10 став (2), член 51 став (2) и член 118 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/24, 224/24, 3/25 и 144/25), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07, 98/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 259/19), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ЛЕТАЧКИ ОПЕРАЦИИ СО БАЛОНИ И ПИЛОТИ НА БАЛОНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и посебните услови за вршење летачки операции со балони и за стручно оспособување на пилоти на балони, утврдување на нивната стручна оспособеност, стекнување на соодветните исправи и формата, содржината, евиденцијата и постапката за нивно издавање, продолжување, обновување или промена, како и за признавање на стекнатото стручно оспособување, положените испити, односно исправите.

Член 2

(1) При спроведувањето на одредбите на овој правилник одделни поими го имаат следното значење:

- EASA (European Union Aviation Safety Agency) е Агенција за безбедност во воздухопловството на Европската унија и

- Национална воздухопловна власт, надлежен орган, надлежен орган на земјите членки се толкуваат, ако е применливо, како Агенција за цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: Агенција).

(2) Поимите „Заедница (Community)“, „Право на заедницата (Community law)“, „Законски прописи на Заедницата (Community legislation)“, „Инструменти на Заед-

ницата (Community instruments)“, „Договор за ЕЗ (EC Treaty)“, „Аеродром на Заедницата (Community airport)“, „Службен весник на Европските Заедници (Official Journal of the European Communities)“, „Службен весник на Европската Унија (Official Journal of the European Union)“, „Авиопревозник од Заедницата (Community air carrier)“ и „земја(-и) членка(-и) (Member State(s))“ употребени во ЕУ Регулативите од став (3) на овој член, се читаат согласно точките 2 и 3 од Анексот II на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европската заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07, 98/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 259/19).

(3) Одделни поими кои се употребени во овој правилник ќе го имаат значењето утврдено во Регулативата (ЕУ) бр. 2018/1139 на Европскиот парламент и на Советот од 4 јули 2018 година, за заеднички правила во областа на цивилно воздухопловство и за основање на Агенција на Европската Унија за безбедност на воздухопловството и за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2111/2005, Регулативата (ЕЗ) бр. 1008/2008, Регулативата (ЕУ) бр. 996/2010, Регулативата (ЕУ) бр. 376/2014 и Директивата 2014/30/ЕУ и Директивата 2014/53/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 552/2004 и Регулативата (ЕЗ) бр. 216/2008 на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕЗ) бр. 3922/91 на Советот, со нејзините измени и дополнувања (во понатамошниот текст: ЕУ Регулативата 2018/1139), кои согласно член 2 од Правилникот за заедничките основни правила за безбедност кои се однесуваат на различните дејности во областа на цивилното воздухопловство, се прифатени и директно се применуваат и Регулативата за спроведување (ЕУ) бр. 2018/395 на Комисијата од 13 март 2018 за утврдување на детални правила за летање со балони согласно Регулатива (ЕЗ) бр. 216/2008 на Европскиот парламент и на Советот, изменета со ЕУ Регулативата бр. 2020/357 (во понатамошниот текст: ЕУ Регулатива 2018/395), која се прифаќа и директно се применува, и која е објавена на интернет страницата на Агенцијата.

Член 3

Начинот, посебните услови и правилата за безбедно вршење на летачки операции со балони и за стручно оспособување на пилоти на балони, утврдување на нивната стручна оспособеност, стекнување на соодветните исправи и формата, содржината, евиденцијата и постапката за нивно издавање, продолжување, обновување или промена, како и за признавање на стекнатото стручно оспособување, положените испити, односно исправите се пропишани во ЕУ Регулативата бр. 2018/1139 и ЕУ Регулативата 2018/395.

Член 4

При спроведувањето на ЕУ Регулативата 2018/395 и нејзините измени од член 2 на овој правилник како препорачана практика се користат:

- Одлуката 2018/004/R на извршниот директор на EASA од 23 март 2018 година која ги содржи Прифатливите начини на усогласување (Acceptable Means of

Compliance - AMC) и Упатствата за примена (Guidance Material) за членовите и за Part BOP на ЕУ Регулациите 2018/395 и

- Одлуката 2020/003/R на извршниот директор на EASA од 18 март 2020 година која ги содржи Прифатливите начини на усогласување (Acceptable Means of Compliance - AMC) и Упатствата за примена (Guidance Material) за Анекс III Part BFCL на ЕУ Регулациите 2018/395, вклучувајќи ги и сите нивни измени и дополнувања кои се објавени на интернет страницата на EASA, кои се прифаќаат и директно се применуваат.

Член 5

(1) Агенцијата согласно член 118 став (2) од Законот за воздухопловство води постапка за издавање, продолжување, обновување или промена на соодветните исправи утврдени со овој правилник.

(2) На постапките од став (1) на овој член, супсидијарно се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка доколку не е поинаку утврдено со ЕУ Регулациите 2018/1139 и 2018/395.

(3) По исклучок од став (2) на овој член во постапките кои се утврдени со овој правилник, странките може да доставуваат докази за исполнителност на пропишаните услови и на англиски јазик.

(4) По исклучок од став (2) на овој управните постапки за издавање, продолжување, обновување, ограничување и/или промена на дозвоите и/или овластувањата на пилоти на балони се завршуваат во најкус можен рок, а најдоцна во рок од шест месеци од денот на нивното поведување.

(5) Рокот од став (4) на овој член започнува да тече од денот на комплетно поднесена документација за соодветното барање за што Агенцијата ќе го извести носителот на барањето.

Член 6

Дозвоите и овластувањата стекнати согласно Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на балони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/12) ќе останат да важат до денот на нивното истекување, но не подоцна од 1 август 2026 година, по што се заменуваат со дозволи и придружни овластувања, односно исправи согласно овој правилник.

Член 7

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и правилата на летање со балони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/08) и Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на балони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/12).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 октомври 2026 година.

Бр. 10-1109/2
10 септември 2025 година
Скопје

Директор на Агенција
за цивилно
воздухопловство,
Драги Стојаноски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 3901.

Врз основа на член 54 став (1) точка 1.21 и член 297 став (2) и (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/25 и 135/25) и член 13 и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20, 44/21, 240/24, 109/25 и 115/25), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 септември 2025 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/11 и 21/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.99/21) издадена на Друштвото за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГО ПРОЕКТ ВОДОВОД ДООЕЛ Битола Прилогот се заменува со нов Прилог којшто е составен дел на оваа одлука.

2. Изменувањето и дополнувањето на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши по Барање на Друштвото поради настанати промени во седиштето на Друштвото и поради усогласувањето со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 12-1882/25
4 септември 2025 година
Скопје

Прилог:

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГО ПРОЕКТ ВОДОВОД ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "16" бр. 4Г, Битола, Република Северна Македонија.

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата:
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 9 февруари 2011 година

4. Датум на важење на лиценцата: 9 февруари 2046 година